





ПРАЗНИК НА МАКЕДОНСКИТЕ СВЕТИТЕЛИ, КОИ УМРЕА ЗА ХРИСТОС И ВО ОДБРАНА НА ТАТКОВИНАТА



СВ. ЕРАЗМО ОХРИДСКИ



СВ. ГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИ



СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ

Денес можеме да кажеме и пред цел свет да изјавиме дека низ вековите многу тешко и макотрпно се создаваше нашата црковна голгота - Македонската православна црк-

главата, пред оние кои го распунаа и оние кои се ситеа на неговите страдања. Напротив, се молеше велејќи: "Оче, прости им, оти не знаат што прават!" Ако погледнеме во далечното минато, а и денес,

ПОБЕДНИЦИ НАД СМРТТА

Првата седмица во октомври, на небото торжествува невидливата Христова Црква, а на Земјата - видливата Христова Црква и секое Божјо верно создание, ги про-

славува делата на Сите Македонски Светители. Тие оставија пример како се победуваат нечестивите, кои ја поткопуваат христијанската љубов и ја разоруваат татковината. Тие се наши заштитници пред Бога и оставиле неизбришлив белег на своето време. Цврсто пове-

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"БЕЗ БОГА СИТЕ НИЕ СМЕ САМО БЛЕДИ РОНКИ НА ВСЕЛЕНСКИОТ ПРАВ"

ва и нашата национална голгота - Република Македонија. Но, и покрај нашите длабоки корени, некои луѓе во светот не покажуваат почит кон нашата историја и нашите вистински и свети вредности. Ние не се срамиме од нашата историја, зашто таа е "најблиска на Христовиот животен пат на Земјата". Та нели и Господ Исус Христос не се срамеше пред оние кои му го ставија Трновиот венец на

ке видиме дека низ историјата во Македонија се раѓале голем број Христови војници, кои умираше бранејќи ја Евангелската вистина, и многу верни и вистински синови на татковината, кои настрадале за нејзината слобода, и сите тие нашле начин на кој човекот ја победува смртта. Но, и покрај тоа, Македонија продолжува да зборува: "Ако, Јас со векови се бранам од сите страни".

"Преминувајќи ја долината на плачот тие наоѓаат извори во неа, и дожд ја покрива со благослови; минуваат од сила во сила, се јавуваат пред Бога...". (Псал.83, 6-7)
Минуваат од слава во слава.

Голем дел од човештвото, еве и на почетокот на XXI век, како да живее во долината на смртта и како од сите страни да се слуша "плач и риданье, и пискот голем".

Тој грозен глас на човекот е исполнет со страв и неизвесност, кои се присутни и меѓу нашиот народ.

руваа во Мојсеевите зборови: "Внимавај, небо, јас ќе говорам; и земјата нека ги слуша зборовите од устата моја... Бог е верен и неправда нема (во Него); Он е праведен и вистинит!... Он е твој Отец, Кој те создаде,... и те издигна".

Преку Господ Исус Христос, Спасителот и Праведникот на светот, тие ја гледаат победата над смртта, над злото, над лицемерниот свет и неговите неправедни закони, победата на љубовта, верата, победата на Духот над материјалниот свет. Во своето битие тие ги збогатија вредностите на Духот, кој е вечен, зашто знаеја дека "без Бога сите ние сме само бледи ронки на вселенскиот прав" и дека "Бог е смислата на човечкото постоење и во времето и во вечноста". И покрај најтешките подвизи, најголемите мачења и пролевање на македонската крв, сите тие умреа со чувство на победници над смртта и над непријателите. Не се откажаа од Христа, ниту од својата татковина зашто знаеја дека секој "кој се одрекува од својот народ и својата татковина, личи на човек, кој се одрекува од своите родители; тој нема вредност како ниту монетата без слика, без натпис". Тие знаеја дека чувањето на православната вера е најсилното оружје за зачувување на нашата националност.

На овој мал простор ќе ги спомнеме имињата на македонските светители, маченици, и преподобни Отци (според информациите на МПЦ од 25. Црковно-народен собир, 1999 г., САД, Американско-канадска епархија), кои се родиле, и (или) живееле и ја ширеле Христовата наука во Македонија: Св. Еразмо Охридски, Св. Кирил Солунски-Филозоф, Св. Методиј Солунски, Св. Климент Охридски, Св. Наум Охридски (и другите тројца Седмочисленици - Св. Горазд, Св. Ангелариј, Св. Сава - з.н. Ж.Ф.), Св. Григориј епископ Охридски, Св. Гаврил Лесновски, Св. Прохор Пчињски, Св. Јоаким Осоговски, Св. Агатангел Битолски, Св. Јосиф архиепископ Солунски, Св. Ѓорѓи Краговски, Св. Кирана Солунска, Св. Злата Мегленска, Св. Те-

салономика, Св. Ваца Солунска, Св. Матрона Солунска, Св. Никита Серски, Св. Јован Кукузел, Св. Александар Солунски, Св. Нектариј Битолски, Св. Спасо Радовишки, Св. Ефимиј Солунски, Све-

насиј Атонски, Преподобен Никодим Елбасански, Преподобен Јован Рилски, кои заедно се одбележуваат со празникот Собор на Македонските Светители - првата седмица во октомври. Спом-

јата татковина, тие му останале верни на Христа и на земјата. Тие за Македонија станаа Христово знаме, знаме на македонскиот непокор и опстојување. Тие се зраци на големото Сонце на правдата - Христос. Низ смрт отидоа во вечен живот. Нивниот дух вечно ќе живее. Силни ревнители за Живиот Бог, праведници, страдалници за вистината, вие живеете по евангелската заповед, во чистота и светоста и умреете за Божјото Свето име и името македонско. Војници на Царот Небесен, нека чесно ве слави земјата македонска.


Сведоци сме дека македонските јунаци издржаа мачеништво на земјата за одбрана на татковината, кога во својата држава терористи со ножеви им пишуваа по телата. Сведоци сме и не можеме да ги заборавиме имињата на последните жртви (Бобан, Миле, Роберт, Игор, Сашо, Кире, Ѓоко и другите имиња забележени пред Бога), кои ниту со срцето, ниту со устата не се откажаа од Бога и од родната грутка. Им ги мачеа телата, но нивните души останаа живи пред и по смртта. Бог им даде духовна и телесна сила. Бог ги слушна нивните гласови и нивните последни извици за правда и одбрана на татковината. Се затресе земјата од неправди на непријателот. Небесата ја објавија честа нивна. Се стегнаа срцата на многу македонски родители во црно завиени. Бог ќе им воздаде според правдата и според чистотата нивна ќе ги награди.

Господи, Избавителе, Спасителе на светот, веруваме дека последните зборови на устите нивни и помислите на душите нивни се Богоугодни, зашто "Милоста и вистината ќе се сретнат, правдата и мирот ќе се целиваат. Вистината ќе изникне од земјата, а правдата ќе се појави од небото"; Зашто Господ дава добро, и нашата земја го дава својот плод.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



**СВ. ПРОХОР
ПЧИЊСКИ**



**СВ. ИЛАРИОН
МЕГЛЕНСКИ**



**СВ. НЕКТАРИЈ
БИТОЛСКИ**



**СВ. СПАСО
РАДОВИШКИ**

тите 15 Тивериополски (струмички) Маченици, Св. Роман епископ Македонски, Св. Николај архиепископ Солунски, Св. Зиновии и Зиновиија Егејски, Св. Ангел Лерински, Св. Христо, Св. Никодим Охридски, Преподобен Петар Мегленски, Преподобен Иларион Мегленски, Преподобен Акакиј Серски, Преподобен Јаков Костурски, Преподобен Дионисиј Костурски, Преподобен Ѓакон Јаков Костурски, Преподобен Петар Атонски, Преподобен Теофил Македонски, Преподобен Давид Солунски, Преподобен Ата-

натите се само мал број Македонски Светители. Нивниот број е голем и само Бог ги знае сите нивни имиња.

УМРЕВТЕ ЗА БОЖЈОТО СВЕТО ИМЕ

Македонските Светители и тогаш кога им било најтешко, кога биле измачувани и обесправени, затворани, поробувани, распнувани на крст, кога главите им ги отсекувале со меч, а телата на парчиња, кога кожата им ја дереле, кога насилно ги терале да се откажат од Христа и од сво-